

БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во АЛКАЛОИД АД Скопје, апликант за вработување, практикант во АЛКАЛОИД АД Скопје, корисник на стипендија, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг, корисник на производите, акционер, пријавител на несакани реакции, посетител и сл.)

Категорија на субјект
Вашата врска со АЛКАЛОИД АД Скопје (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во АЛКАЛОИД АД Скопје)

3. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно членот 22 од ЗЗЛП¹, барам АЛКАЛОИД АД Скопје да ја ограничи обработката на моите лични податоци
(Ве молиме означете го соодветното поле)
<input type="checkbox"/> ја оспорувам точноста на моите лични податоци
<input type="checkbox"/> обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани
<input type="checkbox"/> личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но сè уште не можат да се избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни барања)
<input type="checkbox"/> чекам одговор по поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам обработката на моите лични податоци

Документ кој мора да се достави во прилог на ова Барање

доказ за вашиот идентитет²

Одговорот на ова Барање, доставете го

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

² За да бидеме сигурни дека ја ограничуваме обработката на личните податоци на вистинската личност, бараме да ни доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање.

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е -маил адреса

Потпис: _____

Датум _____

Важни напомени

- АЛКАЛОИД АД Скопје го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи
- АЛКАЛОИД АД Скопје има право да го потврди вашиот идентитет и може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитетот
- АЛКАЛОИД АД Скопје ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на барањето. Рокот може да се продолжи за уште два месеци, за што ќе бидете навремено информирани
- АЛКАЛОИД АД Скопје може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно